

КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО  
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ

Предмет на осигурување

Член 1

- (1) Предмет на осигурување, од опасностите наведени во членот 2 од овие Услови можат да бидат сите ствари, освен оние што со овие Услови се исклучени од осигурувањето.
- (2) Осигурени се само оние ствари кои се означени во полисата, а според следните одредби:
- 1) кај осигурувањето на градежни објекти и други неподвижни ствари се сметаат осигурени сите делови на градежниот објект, темелните и подрумските зидови, сите вградени инсталации, сета вградена опрема (лифт, централно греене со цистерна за гориво, бојлери, уреди за климатизација, хидрофори и др.);  
Посебно не може да се осигура само кровот и запаливите делови на градежниот објект.
  - 2) кај осигурување на подвижни ствари, ако во полисата стварите не се поединечно наведени, туку како група, се смета дека се осигурени сите ствари што се наоѓаат во местото на осигурување, а и припаѓаат на осигурената група, како оние што постоеле во моментот на склучување на осигурувањето, така и оние што дополнително се внесуваат во таа група.  
Осигурени се само оние ствари што се сопственост на осигуреникот и на лицата што со него живеат во заедничко домаќинство.
  - (3) Само ако е посебно договорено и во полисата означенено, осигурени се:
    - 1) стварите на работниците кои се на работа на местото на осигурување, како и стварите на трети лица примени заради поправка, преработка, обработка, чување, продажба, во залог под наем и на услуга;
    - 2) брани-масивно градени (од камен, бетон, метал) и насипи од земја со непропустливо јадро и обложени со цврст материјал (камен, бетон и сл.) од водената страна;
    - 3) железнички пруги;
    - 4) изградени брегови, кејови, пристаништа-брани и пропусти (камен, бетон, метал и сл.);
    - 5) насипи-обложени или обсидани со цврст материјал (камен, бетон, асфалт и сл.);
    - 6) мостови;
    - 7) огради, потпорни зидови, патишта, друмови, авионски писти, тротоари, попложени дворишта;
    - 8) жичана мрежа со столбови - во лозја, хмелските насади, овошните плантаџи и сл.;
    - 9) мелиорации, регулации и обложени или обсидани насипи на водени текови, кои се масивно градени;
    - 10) подземни, надземни и подводни мрежи (водоводна, канализациона, телефонска, плинска, електрична и сл.) освен мрежата што е составен дел на зградата, како и мрежата на територијата на индустриското претпријатие;
    - 11) спортски терени, терени на детски игралишта, отворени капалишта и лизгалишта;

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР И  
НЕКОИ ДРУГИ ОПАСНОСТИ

Со извршена промена по одлука бр.0202-8244/1 од  
30.12.2020 година

- 12) пари и хартии од вредност;
  - 13) ствари во рудници под земја;
  - 14) залихи на шталско губре;
  - 15) ствари на изложби и панаѓури;
  - 16) приколки, самоодни машини и трактори на земјоделски стопанства;
  - 17) масла и останати полнења, како катализатори кога нивната вредност не е содржана во вредност на осигурените предмети;
  - 18) телевизиски и радио антени.
- (4) По овие услови не можат да бидат предмет на осигурување:
- 1) штети настанати како последица од земјотрес - доколку поинаку не се договори;
  - 2) земјишта, па ниту тие на кои се изградени градежните објекти, непоплочени дворишта, брани и наспии што не се изградени во смисла на ставот (3) точка 2) и 5) од овој член на условите, морска вода во преработка;
  - 3) наспии брегови, кејови, пристанишни брани и пропусти;
  - 4) посеви на страк, плодови на стебло, родни и неродни насади (овоштарници, лозја и сл.), освен овошни стебла во дворни места;
  - 5) копнени моторни возила, приколки и самоодни машини, освен во случај од ставот (3), точка 16) и кога преставуваат трговски залихи во трговијата, царинските складови, во работилниците на поправки и слично;
  - 6) пловни објекти на вода;
  - 7) воздушни летала;
  - 8) стока во превоз;
  - 9) риби и други животни во истечни и мирни води;
  - 10) ствари изложени на саеми;
  - 11) непечени тули на отворен простор;
  - 12) патишта без добра подлога.

### **Осигурени опасности (ризици)**

#### **Член 2**

- (1) Осигурувањето по овие Услови дава осигурителна заштита од следните ризици (основни ризици):
- 1) пожар и удар од гром;
  - 2) експлозија, освен експлозија на нуклеарна енергија, доколку поинаку не е договорено;
  - 3) излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација;
  - 4) луња;
  - 5) град;
  - 6) удар со сопствено моторно возило и сопствена подвижна работна машина во осигурените градежни објекти;
  - 7) паѓање на воздушни летала;
  - 8) манифестија и демонстрација.
- (2) Ако посебно се договори и плати доплатна премија, осигурителната заштита се проширува на еден или на повеќе дополнителни опасности, според тоа како ќе се договори, и тоа:
- 1) поплава и порој;

- 2) лизгање и одронување на земјиште;
- 3) слегнување на тлото;
- 4) снежна лавина;
- 5) истечување на течности (лекажа);
- 6) самозапалување на залихи;
- 7) излевање на вжарена течна растопена маса;
- 8) удар на непознато моторно возило во осигурен градежен објект;
- 9) земјотрес.

Индустриските организации кои произведуваат, обработуваат или преработуваат течна растопена маса, можат со зголемување на премија да договорат проширен заштита и од ризикот излевање на вжарена течност растопена маса.

- (3) Со осигурувањето, кога ќе се оствари осигурен случај, се покриени:

- 1) штетите од уништување или оштетување на осигурена ствар предизвикани при спасување (рушење, изнесување, укажување помош и слично) поради настанатиот осигурен случај;
  - 2) штетите поради исчезнување на осигурена ствар при настанување на осигурен случај;
  - 3) трошоците направени за расчистување и рушење во врска со настанатиот осигурен случај на осигурената ствар;
  - 4) трошоците што осигуреникот ги направил кога настанал осигурениот случај на осигурената ствар за преземените мерки заради отклонување и намалување во висина одредена според членот 22 од овие Услови.
- (4) Осигурувачот е во обврска да исплати надоместок само во случај на непосредна штета на осигурената ствар, а не и посредна штета, како што е штета до која дошло заради: загуба на закупнина, загуба предизвикана со прекин на работа, намалена можност за употреба и заради други слични загуби поради настанатиот осигурен случај.

- (5) Доколку посебно се договори, може да се даде осигурително покритие од ризикот земјотрес. Овластеното лице ја утврдува премиската стапка за осигуритлено покритие од ризикот земјотрес, согласно премиските стапки и услови од реосигурителниот Договор.

### **Обем на опасностите од пожар и удар од гром**

#### **Член 3**

- (1) Под пожар, во смисла на овие Услови, се смета оган појавен надвор од определено огниште или оган кој го напуштил ова место и е способен понатаму да се развива со својата сопствена сила.
- (2) Не се смета дека настапил пожар и осигурувачот не е во обврска да плати надоместок ако осигурената ствар е уништена и оштетена:
- 1) поради изложување на оган или топлина заради обработка или за други цели (на пример во индустриска преработка при пеглање, сушење, пржење, печење и сл.) или поради паѓање или фрлање во огниште (печка, шпорет и сл.);

- 2) со осмадување (подгорување), опрлување или прегорување од цигари, пури, спрани за осветлување, жар и сл;
- 3) поради вриење или затоплување, варење, чадење и сл.
- (3) Со осигурувањето од опасности од пожар не се опфатени штети на оцапите настанати во врска со вршење на нивната функција.
- (4) Осигурувањето од удар од гром, во смисла на овие Услови, покрива штети што громот ги предизвикал на осигурените предмети со дејство на силата или топлината, како и штети од удар на предмети соборени од громот.
- (5) Со осигурувањето не се опфатени:
  - 1) штети на осигурените електрични машини, апарати, (вклучувајќи ги и апаратите за готвење, пеглање, греење на кревет, радио апарати, телевизиски приемници, ламби сијалици и сл.) или на електрични водови заради дејство на електрична енергија од пренапон или загревање поради преоптоварување, атмосферски влијанија како статички оптоварувања, индукција поради атмосферски празнења и слични појави, бидејќи таквите штети се сметаат за погонски. Меѓутоа, се надоместува штета од пожар што би настанал со дејствување на електричната енергија и кој, по престанување на тоа дејство, самостојно би се развивал;
  - 2) штети предизвикани со пренесување на електрична енергија преку водови како последица на удар на гром, како и штети на заштитни осигурувачи од било кој вид, заштитни прекинувачи, одводници за пренапон, громобрани и слични уреди, настанати при вршење на нивната нормална функција.

#### **Обем на опасности од излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација**

##### **Член 4**

- (1) Излевање на вода, во смисла на овие Услови, се смета:
  - 1) неочекувано излевање на вода од водоводни и одводни (канализациони) инсталации, како и од уреди за греење со топла вода и парно греење и други уреди и апарати што се приклучени на водоводната мрежа, поради оштетување (кршење, прскање или откажување на уредите за управување и сигурност) на тие уреди и апарати.  
Под инсталација на соодветниот објект се смета се до приклучокот на надворешната мрежа (пример: шахта, хидрофор, подстаница за топла вода);
  - 2) неочекувано избивање на пареа од уредите за топла вода или за парно греење.
- (2) Осигуреникот е должен да се грижи за одржување на водоводната и одводната канализациона мрежа, на уредите за греење со топла вода и за парното греење, како и за нивната заштита од мраз.
- (3) Со осигурувањето не се опфатени штети:

- 1) од излевање на вода од отворени славини, како и од водоводни (канализациони цевки), ако штетата настанала поради затнување на цевките;
- 2) од кршење или прскање заради смрзнување настанати на самите водоводни и одводни уреди, апарати и котли;
- 3) поради дотраеност, истрошеност и корозија во просториите на осигуреникот кои се достапни на контролата на осигуреникот;
- 4) од габички поради влага;
- 5) загуба на вода и загубена добивка;
- 6) штети на хидроскопни залихи кои не се ускладиштени на палети високи најмалку 10 см. или на пропишан начин;
- 7) настанати како последица на повреда на должноста на осигуреникот од ставот (2) од овој член;
- 8) од излевање вода од надворешна инсталација (улична и сл.);
- 9) од слегнување на земјиште како последица на излевање на вода од водоводни и канализациони цевки;
- 10) поради смрзнување на инсталациите и уредите кои се под контрола на осигуреникот.

#### **Обем на опасности од експлозија**

##### **Член 5**

- (1) Под експлозија, во смисла на овие Услови, со исклучок на експлозија од нуклеарна енергија, до колку поинаку не се договори, се смета ненадејно пројавување на сила, заснована на стремежот на пареа или гасови за проширување.  
Експлозија на садови под притисок (казани, цевки и сл.) постои само тогаш кога сидовите на садот во толкава мерка се искинати што се јавува моментно изедначување на внатрешниот и надворешниот притисок.
- (2) Со осигурувањето не се опфатени:
  - 1) штети на стварите на осигуреникот предизвикани од минирања што се вршат во рамките на неговата дејност или во рамките на дозволената дејност на трети лица;
  - 2) штети на машини предизвикани од експлозија во просторот за внатрешно согорување (цилиндер на моторот);
  - 3) штети од експлозија што се нормална појава во процесот на производството;
  - 4) штети од експлозивно издувување од печки и слични направи;
  - 5) штети од експлозија од биолошки карактер;
  - 6) штети поради пробивање на звучен сид;
  - 7) штети од воден удар, кои во тунели и цевководи под притисок се манифестираат како експлозија;
  - 8) штети од експлозија на садови под притисок од ставот (1) алинеја 2 од овој член поради дотраеност, појава на трошење или прекумерна наслага на рѓа, бигор, талог, тиња на осигурените ствари, но се надоместува штета на други ствари во врска со настанатата експлозија;

- 9) штети од експлозија настаната како последица од било какво експлозивно тело, направа или уред (бомба, мина, експлозив, муниција).

#### **Обем на опасноста од луња**

##### **Член 6**

- (1) Под луња, во смисла на овие Услови, се смета ветер со брзина од 17,2 метри во секунда, односно 62 км. на час (јачина од 8 степени по Бофоровата скала) или повеќе. Ќе се смета дека дувал ветер со оваа брзина во местото каде што се наоѓаат осигурените предмети, ако ветерот кршел гранки и стебла или оштетил редовно одржување градежен објект. Во случај на сомневање, осигурениот мора да ја докаже брзината на ветерот со извештај на хидрометеоролошката служба.
- (2) Штети од луња се опфатени со осигурувањето ако се предизвикани механички оштетувања на осигурените предмети:
- 1) со непосредно дејство од луњата;
  - 2) со директен удар од соборените или од носените предмети од луњата;
  - 3) нанесување на снег со ветер.
- (3) Со осигурувањето од луња не се опфатени штети:
- 1) од навлегување на дожд, град или снег или други наноси низ отворен прозорец или други отвори што постојат на зградата, освен ако отворите настанале од луњата;
  - 2) штети од дожд и други врнежи на ствари сместени во слободен простор (во пластови, камари и сл.), во ритчиња, под настрешници и други отворени згради;
  - 3) над со пропис предвидена тежина на снег;
  - 4) на градежен објект што не бил изграден според вообичаениот начин на градење во тоа место, или кој слабо е одржување или е дотраен;
  - 5) на фолии од вештачки материјал на топли леи, а кои служат за покривање на растенија непосредно или во вид на тунел, доколку поинаку не се договори, освен најлони чиј век на траење по гаранција на производителот е помал од една година.

#### **Обем на опасноста од град**

##### **Член 7**

- (1) Со осигурувањето се опфатени штети од уништување, односно оштетување на осигурените ствари што ги предизвикува градот со својот удар. Опфатени се и штетите од навлегување на град и дожд низ отвори настанати од паѓање на град.
- (2) Со осигурувањето не се покриени штети на стаклата и на фолиите на топли леи и на оранжерији, како ни штети на малтерот (жбука) на фасадата лошо одржувања или дотраени.
- Доколку посебно се договори покриени се штети на стакла и најлони за топли леи и стакленици, освен за најлони чиј век на траење по гаранцијата на производителот е помал од една година.

#### **Обем на опасноста од удар на сопствено моторно возило и сопствена подвижна работна машина**

##### **Член 8**

- (1) Со осигурувањето се опфатени штети што настанале од удар на сопствено моторно возило или со сопствена подвижна работна машина на осигурените градежни објекти.
- (2) Со осигурување се опфатени и штети на други осигурени предмети кои ќе настанат како последица на рушење на градежниот објект или на дел од објектот, предизвикано со удар на моторно возило во смисла на став (1) од овој член.

#### **Обем на опасноста од паѓање на воздушно летало**

##### **Член 9**

- (1) Под паѓање на воздушно летало, во смисла на овие Услови, се смета паѓање на воздушно летало било од кој вид врз осигурени предмети.
- (2) Се смета дека настапил осигурен случај паѓање на воздушното летало, ако со непосреден удар на воздушното летало или од неговите делови, како и од предмети од воздушното летало, се уништи или оштети осигурената ствар.

#### **Обем на опасноста од манифестија и демонстрација**

##### **Член 10**

- (1) Под манифестија и демонстрација, во смисла на овие Услови, се смета организирано или спонтано јавно покажување на нерасположение на група граѓани.
- (2) Се смета дека настапил осигурен случај манифестија или демонстрација ако осигурената ствар е уништена било на кој да е начин на делување на манифестантите, односно демонстрантите (рушење, демолирање, разбивање, палење и др.).
- (3) Група граѓани во смисла на овој член не се сметаат редовно, привремено на замена и сезонско вработени лица во организацијата („осигуреникот“).

#### **Обем на опасноста од поплава, порој и висока вода**

##### **Член 11**

- (1) Под поплава, во смисла на овие Услови, се смета стихиско неочекувано плавење на терен од постојани води (реки, езера, мориња и др.) заради тоа што водата се излила од коритото или го провалила одбрамбениот насип или браната, излевање на вода поради вонредна висока плима и на брановите на море и езера со необична јачина, и од надоаѓање на вода од вештачки езера.

Поплава се смета и неочекувано плавење на терен поради нагло образување на големо количество водна маса која настанала како последица на провала на облак (пороен дожд).

Под порој се смета стихиско неочекувано плавење на терен со водна маса што се образува на низбрдни терени поради силни атмосферски врнежи и се слива низ улици и патишта.

- Со осигурувањето од поплава се опфатени само штети предизвикани на осигурени ствари за време додека поплавата трае и непосредно по повлекување на водата.
- (2) Со осигурувањето не се опфатени:
    - 1) штети на цевководи, канали и тунели од внатрешната страна предизвикани од механичкото дејство на водата;
    - 2) штета од габички поради влага;
    - 3) штети од слегнување на теренот како последица на поплава и порои;
    - 4) штети од подземна вода во ускопи, нископи, подземни ходници и јами во рудниците;
    - 5) штети од плавење од вода излеана од канализациона мрежа, освен ако до излевањето дошло поради поплава или порој;
    - 6) штети на ствари сместени во живи и суви корита на потоци и реки, како и на простор помеѓу потоци односно реки и насипи (инудационо подрачје), до колку поинаку не се договори;
    - 7) штети на хидроскопни залихи кои не се ускладиштени на палети високи најмалку 10 см. или пропишан начин.
  - (3) Со осигурувањето не се опфатени штети на хидроградежни објекти поради подлокување на надворешните страни, а на канали, тунели и цевководи штетите од притисокот предизвикан од поплава во смисла на претходниот став, доколку поинаку не се договори.
  - (4) Со осигурувањето се опфатени штети од висока вода на хидроградежни објекти.  
Под висока вода, во смисла на овие Услови се смета:
    - 1) исклучива појава на неовообичаен пораст на водостојот;
    - 2) подземна вода како последица од висока вода.

Обврската на осигурувачот за штети од висока вода и подземна вода како нејзина последица почнува со порастот на високата вода над однапред утврдените месечни коти на водостојот или протекот измерен спрема најблискиот поставен покажувач на водостојот. За секој одделен месец нормален е овој највисок месечен водостој за последните 20 години што го покажува покажувачот на водостојот најблизок до осигурените ствари, со исклучок на особено високите водостои.

## Обем на опасност од лизгање и одронување на земјиштето

### Член 12

- (1) Под лизгање на земјиште, во смисла на овие Услови, се сметаат ненадејни движења на земјишната површина на коси терени со јасни манифестиации на расцепување на површината на земјиштето и срозување кои, со појава на силни деформации и пукнатини на градежните објекти, настануваат во краток временски период.
- (2) Под одронување, во смисла на овие Услови, се смета откинување и паѓање на материјалот како геолошка појава, или во врска со лизгањето на теренот.
- (3) Се смета дека настапил осигурениот случај доколку деформациите, оштетувањата или уништувањата на

осигурениот предмет настанале поради движење на земјиштето, притисок или удар на земјишниот материјал.

- (4) Со осигурувањето не се опфатени штетите:
  - 1) на осигурениот предмет кои настанале пред или во моментот на склучувањето на осигурувањето;
  - 2) на осигурениот предмет доколку лизгањето на земјиштето или одронувањето се предизвикани со дејноста на осигуреникот или со дејноста на било кое лице;
  - 3) со осигурувањето не се опфатени трошоците за санирањето на земјиштето.

## Обем на опасност од слегнување на земјиште

### Член 13

- (1) Под слегнување на земјиште, во смисла на овие Услови, се смета ненадејно вертикално движење на земјиното тло улегнување како геолошка и хидролошка појава.
- (2) Со осигурувањето по овие Услови се опфатени штети од уништување и/или конструктивно уништување на осигурениот предмет. Под конструктивно оштетување на осигурените ствари се сметаат, деформации, пукнатини, кршење на пооделни витални делови, објекти, уреди, инсталации и сл., без кои објектот, уредите, инсталациите и сл. неможат да се стават во предвидената функција и/или безбедно да се користат.
- (3) Со осигурување по овие Услови не се покриени штетите на осигурените предмети кај кои не настанало оштетување во смисла на став (1) и (2) од овој член:
  - 1) слегнување заради грешка во статичка пресметка;
  - 2) промена на естетскиот изглед на осигурениот предмет;
  - 3) центрирање, испитување и пуштање во работа на машини и уреди кај кои не настанало оштетување на виталните делови;
  - 4) испитување и пуштање во работа на инсталации од сите видови;
  - 5) кршење на стакло од сите видови;
  - 6) пукнатини на земјишните објекти кои не ја загрозуваат стабилноста или функционалноста на објектот;
  - 7) пукнатини на сите делови на градежниот објект кои не влијаат на стабилноста на тој дел или на целиот објект;
  - 8) малтерески пукнатини од сите видови;
  - 9) пукнатини на керамички и сите други обложни плочи;
  - 10) молеро-фарбарски и собосликарски работи на градежните објекти.
- (4) Со осигурување по овие Услови не се опфатени индиректните штети како последица на слегнување на земјиштето и тоа:
  - 1) загуба на производство;
  - 2) загуба заради престанување на работата;
  - 3) договорената загуба или одговорност;
  - 4) трошоците направени при спастување и расчистување;
  - 5) трошоци за санација на земјиштето-тлото.

## Обем на опасноста од снежна лавина

### Член 14

- (1) Под снежна лавина, во смисла на овие Услови, се смета снежна маса во движење која се откинала од планинските страни.
- (2) Со осигурувањето се опфатени и штети предизвикани од дејството на воздушниот притисок од снежната лавина.

## Обем на опасноста од истечување (лекажа)

### Член 15

- (1) Под истечување (лекажа) во смисла на овие Услови, се смета истечување на осигурени течности односно гасови од неподвижни садови-цистерни, цевководи и сл., ако течноста истече поради ненадејно прскање на садот или неочекувано расипување на вградените уреди за испуштање и преточување на течности.
- (2) Нема да се надомести штета ако осигурената течност истече до колку прскањето на садот или расипувањето на уредите настанало поради дотраеност, лошо одржување на садот односно уредите или лошо зачепување, односно лоши зачепки.

Со осигурувањето се покриени штети само на осигурената течност, односно гасовите, доколку поинаку не е договорено.

Ако посебно се договори покриени се штети од истечување на самиот осигурен предмет. Осигурувањето може да се заклучи само на „прв ризик“.

## Обем на опасноста од излевање на вжарена течно растопена маса

### Член 16

- (1) Од опасноста излевање на вжарена течно растопена маса е покриена штета која би била предизвикана на осигурени ствари поради неочекувано излевање на вжарена течно растопена маса надвор од определеното место за испуштање и одвод и ако не е предизвикан пожар. Штетата која при тоа ќе настане на уредите за отоплување и одвод се надоместува само ако е предизвикана од надворешно дејство на растопена маса.
- (2) Со осигурувањето е покриена и штетата на растопената маса.

## Обем на опасноста од самозапалување на залихи

### Член 17

- (1) Самозапалувањето е физичко-хемиски и биолошки процес на преоѓање на материјата од цврста состојба во состојба на пепел или прав без влијание на надворешни извори на пламен или висока температура.
- (2) Материји склони на самозапалување се: материјали од растително потекло (сено, житарици и сл.), тресет и фосилните јаглени, масти и масла од растително потекло, хемиски материји и смеси (фосфор, цинков и алуминиумски прав, соединенија на сулфур со метали, гареж, метално-органски соединенија, хидросулфиди, натриум, карбид на калциум и др.).

Влакнестите материјали поседуваат способност на самозапалување само во случаите ако се натопени со

растителни и животински масти: ленено, конопно и памучно масло, фирнајс, рибино масло и др.

- (3) Опасноста од самозапалување на залихи е опфатена со осигурување само ако залихите се складирани и ако другите работи се извршени според законските, односно техничките прописи.

## Удар од непознато моторно возило во осигурен градежен објект

### Член 18

- (1) Со осигурувањето се опфатени штети на осигурениот градежен објект кој ќе настанат со удар на непознато моторно возило.
- (2) Со осигурување се опфатени штетите и на другите осигурени предмети кој ќе настанат како последица на рушење на градежниот објект или дел од објектот предизвикано од удар на моторното возило во смисла на став (1) од овој член.

## Вредност на осигурениот имот

### Член 19

Вредност на осигурениот имот, до колку поинаку не се договори, е:

- 1) за градежни објекти - градежната вредност на објектот, односно цената на чинење до колку во времето и местото на определување на вредноста (оценката) таков ист објект одново би се градел, намалена за износот на проценетата амортизирана вредност, до колку поинаку не е договорено;
- 2) за залихи на стока, материјал и сировина-набавната цена, а ако пазарната цена е пониска од набавната, тогаш пазарната цена зголемена за зависните трошоци;
- 3) за залихи на готови производи и недовршени производи кај производителот-производната цена, а ако пазарната цена е пониска од производната, пазарната цена;
- 4) за машини, уреди и инсталации, транспортни средства и средства за врска, инвентар и предмети за домаќинство-набавната цена на нови ствари намалена за износот на проценетото амортизирање (техничко и економско);
- 5) за шуми-трошоците за подигнување, односно вредноста на дрвената маса, што во секој одделен случај треба точно да се определи;
- 6) за ствари од благородни метали, непреработени скапоцени метали, бесценети камења и бисерни гердани, ретки и скапоцени ствари, уметнички предмети, планови, датотеки, цртежи, модели, калапи, макети, документи, ракописи, збирки на предмети и деловни книги-износот кој спогодбено ќе се одреди помеѓу осигурувачот и договорувачот на осигурувањето. Ако тој износ спогодбено не се одреди, стварите од оваа точка се сметаат осигурени најмногу до висината утврдена со Одлуката на Одборот на директори. Фиксните износи се менуваат во зависност од промената на цените на пазарот врз основа на податоците од Заводот за статистика на Република Македонија.
- 7) за пари, хартии од вредност, архивска граѓа, за музеи и предмети за изложби-спогодбено одредениот износ

помеѓу осигурувачот и договорувачот на осигурувањето.

#### **Дефиниција:**

**Градежна вредност** на објектот е цената на чинење, доколку во времето и местото на одредување на вредноста (оценката) таков ист објект одново би се градел. Вредноста е одредена според вистинските цени на материјалите во моментот и местото на проценка со вклучен транспорт до градилиштето, со просечен норма час на работна рака за истиот период и место, со одреден просечен коефициент (фактор) на работната рака кој ги претставува риските трошоци и трошоците на непродуктивните учесници на изведувачот на објектот во период и местото на одредување на вредноста (оценката), намалена за износот на проценетата амортизирана вредност.

#### **Место на осигурување**

##### **Член 20**

- (1) Осигурувањето важи за времето додека осигурените ствари се наоѓаат на местото означено во полисата.
  - (2) Осигурувањето е во важност и тогаш кога сите осигурени ствари ќе се пренесат од местото што е означено во полисата на некое друго во рамките на осигуреникото седиште, односно место на живеење на територијата на Република Македонија.
  - (3) Стварите на земјоделските стопанства, групно осигурени со една полиса (паушално осигурување), се осигурени додека се наоѓаат на земјишниот посед, пазарот, на местото на преработка, обработка, поправката и послугата. Овие ствари се сметаат за осигурени и при превозот до таму и назад, освен кога се во превоз со јавни превозни сообраќајни средства.
  - (4) Средствата на работните организации се осигурени и на местото на обработката, преработката, како и кај лицата, на кои им се дадени на услуга или во закуп.
  - (5) Ако осигурената ствар, според природата на употребата, се преместува од едно на друго место, тоа треба да се наведе во полисата. Во тој случај, доколку не може точно да се означат одделните места на осигурувањето, местото на осигурување е ограничено на територијата на Република Македонија.
  - (6) Осигурувањето не важи за времето додека осигурените ствари се наоѓаат на изложби, панаѓур или саем, доколку поинаку не се договори.
  - (7) Кај осигурувањата на „прв ризик“ во полисата се наведува прецизна локација на местото на осигурување за секој осигурен предмет.
- Осигуреникот е должен за евентуално преселување на осигурените ствари веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, писмено да го извести осигурувачот. После наведениот рок осигурувањето престанува да важи.

#### **Утврдување надоместок од осигурувањето**

##### **Член 21**

- (1) Висината на надоместокот од осигурувањето се утврдува:

- 1) во случај на уништување или исчезнување на стварите според вредноста на осигурената ствар (член 19), во време на настанување на осигурениот случај, намалена за вредноста на остатоците и договорената франшиза, до колку поинаку не е договорено;
- 2) во случај на оштетување, во висина на трошоците за поправка според цената на материјалите и работната рака во време на настанување на осигурениот случај, намалени за испносот на проценетото амортизирање и за вредноста на остатокот и договорената франшиза, доколку поинаку не е договорено.  
Поголемите трошоци за поправки што настанале поради тоа што при поправката на оштетената ствар се направени измени, подобрувања, паѓаат на товар на осигуреникот.
- (2) За макадамски и шумски патишта се признава надоместок за штета на горниот слој само во случај кога едновремено на истото место е оштетен и долниот слој. За штети на долниот слој се надоместува најмногу износот на трошоците за изведување на изградениот дел на слојот на проектот.
- (3) Ако стварите се осигурени на „прв ризик“ од опасностите во чие остварување настане штета, а најмногу до договорената сума на осигурување на „прв ризик“. Одредбите за под осигурување во овој случај не се применуваат.
- (4) Во случај на откуп на амортизирана вредност при делумни штети кај градежни објекти од масивна градежна категорија, надоместокот од осигурувањето при настанување на осигурен случај е најмалиот износ од следните:
  - Вистинскиот износ потребен за поправка или замена на оштетениот имот;
  - Сумата на осигурување на оштетениот осигурен имот или
  - Вредноста на оштетениот осигурен имот.

Во **Масивна градежна категорија** спаѓаат градежни објекти чии надворешни зидови се изведени од: камен, бетон или армиран бетон, бетонски блокови, печена тула, непечена тула со дебелина на зидот од најмалку 50cm или метална конструкција со исполна од огноотпорни градежни елементи/матерјали како и индустриски монтажни градежни елементи, а кровната покривка е изведена од: ќерамиди, бетонски елементи/плочки, салонитни плочи, етернит плочи, шкрилци-плочи, метални плочи, армирано стакло на метална конструкција, повеќеслојни лепенки со битуменски премаз прекриен со гранулиран чакал врз рамна армирано бетонска кровна плоча и сите видови огноотпорни кровни покривки поставени директно врз армирано бетонска рамна или коса плоча.

**Надоместок на трошоци****Член 22**

- (1) На име трошоци направени за расчистување и рушење, во врска со настанатиот осигурен случај на осигурената ствар, осигурувачот ги надоместува нужните издатоци за расчистување и рушење, но до колку поинаку не се договори, најмногу до 3% од сумата на осигурување односно од вистинската вредност на оштетените ствари кај осигурувањата на договорена вредност.
- Во трошоци за расчистување спаѓаат нужните издатоци за расчистување и чистење на местото каде што е предизвикана штетата, како и издатоците за пренесување на изгореното, шутот и тињата до најблиското дозволено место на растоварување. Во трошоците за рушење спаѓаат нужните трошоци што договорувачот на осигурувањето ги имал, по настанување на осигурениот случај, за рушење на преостанатите оштетени неупотребливи делови за нивното пренесување до најблиското дозволено место за растоварување.
- (2) Осигурувачот ги надоместува нужните трошоци што договорувачот на осигурувањето ги направил кога настанал осигурен случај на осигурена ствар за превземени мерки поради отстранување и намалување на штетата, па и тогаш кога тие мерки не биле успешни, но до колку поинаку не се договори, најмногу до 5% од сумата на осигурувањата, односно на вистинската вредност на оштетените ствари кај осигурувањата на договорена вредност.
- (3) Вкупниот надоместок на име трошоци од ставовите (1) и (2) од овој член и на име надоместок на осигурувањето (член 21) неможе да ја надмине сумата на осигурувањето, односно вистинската вредност на штетата, оштетена ствар.
- Неопходните трошоци за отстранување и намалување на штетата, направени по налог на осигурувачот, се надоместуваат и тогаш кога заедно со надоместокот од осигурувањето (член 21) ја надминуваат сумата на осигурувањето.
- (4) Во случај на под осигурување, трошоците за расчистување, рушење, како и трошоците за отстранување и намалување на штетата се надоместуваат во ист сразмер како и надоместокот од членот 21, освен во случаите кога тие трошоци се направени по налог на осигурувачот.
- (5) Осигурувачот не е во обврска да ги надомести трошоците предизвикани заради отстранување на причината на штетата, како и трошоците за интервенција на противпожарните друштва или на други организации чија должност, според карактерот на работењето, е бесплатно да даваат помош кога ќе настане осигурен случај.

**Важност на општите услови за осигурување на имоти****(цивил и индустриска)****Член 23**

До колку не се во спротивност со овие Услови, на осигурувањата склучени по овие Услови се применуваат

Општите услови за осигурување на имоти (цивил-индустрија).

**Плаќање на премија и последици од неплаќање****Член 24**

- (1) Договарачот ја плаќа премијата одеднаш, ако поинаку не се договори.
- (2) Ако е договорено плаќање на премијата на рати, Договарачот ја плаќа првата рата во моментот на склучување на договорот за осигурување, најдоцна до 15 дена.
- (3) Во случај на штета, сите рати на премијата доспеваат за наплата и се одбиваат од штетите при исплатата.
- (4) Кроација Осигурување е овластена сите доспеани неплатени рати на премијата да му ги одбие на осигуреникот при исплатата на штета.
- (5) Кроација Осигурување има право да пресмета и наплати законска казнена камата на сите доспеани, а неплатени износи согласно полисата/анексот за плаќање и овие Посебни услови, сметајќи од денот на паѓање во задочнување до денот на целосна исплата.
- (6) Кроација Осигурување го задржува своето право за раскинување на договорот за осигурување поради неплаќање на премија, а согласно член 969 од Законот за облигациони односи.

**Решавање приговори, постапка на вонсудско решавање спорови, надлежен суд во случај на решавање на спор, упатување на Агенцијата за супервизија на осигурување, како надлежен орган за супервизија на друштвото****Член 25**

- (1) Доколку договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето не се задоволни од првостепената одлука на Осигурувачот, имаат право да поднесат приговор во рок од 8 дена до Комисијата на осигурувачот која одлучува по приговори. Приговорот може да му се упати на осигурувачот на адресата на Кроација Осигурување или во просториите на Кроација Осигурување.
- (2) Приговорот треба да содржи:
- име и презиме и адреса на подносителот на приговорот кој е физичко лице или на неговиот законски застапник, односно фирма, седиште и име и презиме на одговорното лице на подносителот на приговорот кој е правно лице;
  - причини за приговорот и барања на подносителот на приговорот;
  - докази со кои се потврдуваат наводите од приговорот кога е можно тие да се приложат, а може да содржи и исправи кои не биле разгледувани во постапката во која е донесена одлуката поради која се поднесува приговорот како и предлози за изведување докази;
  - датум на поднесување на приговорот и потпис на подносителот на приговорот односно лицето кое го застапува;

- полношно за застапување, кога приговорот е поднесен преку полношник.
- (3) Друштвото е должно во писмена форма да одговори на приговорот во законски предвидениот рок.
- (4) Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето можат да достават жалба за работењето на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето (ACO), како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
- (5) Во случај на спор, договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето ќе се обидат спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, надлежен е стварно надлежниот суд во местото на седиштето на осигурувачот.

#### Измена на назив и адреса на осигуреник/договорувач

##### Член 26

- (1) Во случај на промена на адресата/седиштето или називот/името или презимето на договарачот односно осигуреникот, истиот е должен веднаш, но не подоцна од 3 дена од денот на промената, за истото писмено да го извести друштвото за осигурување.
- (2) Во спротивно, сите писмена кои ќе се пратат на адресата која му е последна позната на друштвото за осигурување ќе се сметаат за уредно пратени.

#### Рок за исплата на штета и заложни права

##### Член 27

- (1) Кога ќе се случи осигуран ризик, осигурувачот е должен да исплати надокнада во рок од 14 (четиринаесет) дена, сметајќи од денот кога осигурувачот добил известување дека се случил осигурен ризик.  
Ако за утврдување на обврската на осигурувачот е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено дека постои негова обврска за исплата.
- (2) По истекување на 14 (четиринаесет) дена од пријавата на штетата доколку не е утврдено обврската на осигурувачот за исплата, осигурувачот е должен на барање на овластено лице да исплати сума на неспорен дел на својата обврска на име аконтација.
- (3) По настапувањето на осигурениот случај, заложните права и другите права што порано постоеле над осигурениот предмет, го имаат за предмет надоместот што се должи, како во случај на осигурување на сопствен предмет, така и во случај на осигурување на туѓи предмети поради обврската за нивното чување и враќање, па друштвото за осигурување не може да му го исплати надоместот на осигуреникот без согласност од носителите на тие права. Овие лица можат да бараат непосредно од друштвото за осигурување, во границите на сумата на осигурувањето и според законскиот ред, да им ги исплати нивните побарувања. Меѓутоа, ако во моментот на исплатата друштвото за осигурување не знаело ниту можело да знае за тие права, извршената исплата на надоместот на осигуреникот останува полноважна.

#### Начин на поднесување на приговор, односно жалба против работењето на друштвото за осигурување

##### Член 28

- (1) Во случај кога осигуреникот, односно корисникот на осигурувањето смета дека друштвото за осигурување не се придржува кон одредбите од договорот за осигурување, истиот може да достави претставка до:
1. Организационата единица надлежна за решавање на спорови меѓу договорни страни во рамките на друштвото за осигурување (комисија за постапување по преставки).
  2. Службата за внатрешна ревизија во друштвото за осигурување.
  3. Организацијата за заштита на потрошувачи и
  4. Агенцијата за супервизија на осигурување.

Друштвото за осигурување преку воспоставен систем и интерни процедури одлучува по поднесените преставки во рок од 30 дена од денот на поднесување на преставката.

Друштвото води регистар на доставени и решени преставки и за истите во законските рокови е должно да ја известува Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### Форма на договор, измени, заштита на личните податоци

##### Член 29

- (1) Овие Посебни услови се составен дел на договорот за осигурување (полисата).
- (2) Договорот за осигурување како и сите негови дополнувања и измени се полноважни само ако се склучени во писмена форма. Сите известувања и изјави кои се даваат во врска со одредбите од договорот за осигурување мора да бидат дадени во писмена форма.
- (3) КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ се обврзува дека ќе ја чува приватноста на своите клиенти. Собирааме само нужни, основни податоци за купувачите/корисниците со цел склучување договор за осигурување, а ги обработуваме за маркетиншки цели само доколку поседуваме соодветна согласност. Се обврзуваме да обезбедиме заштита на личните податоци на сите свои клиенти, кои ќе им ги препраќаме на надлежните органи согласно позитивните прописи. Сите податоци за клиентите се чуваат строго и достапни им се само на вработените на кои тие податоци им се нужни за вршење на работата. Сите вработени на КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ и деловните партнери се одговорни за почитување на начелото на заштита на приватноста.

#### Упатување на други услови, потврда за примање на условите и др.

##### Член 30

- (1) На односите кои произлегуваат од договорот за осигурување, а не се уредени со овие Посебни услови или полисата за осигурување, се применуваат одредбите од Условите за осигурување од пожар и некои други ризици, Општите услови за осигурување на имоти, Законот за облигациони односи и останатите важечки прописи на Република Северна Македонија.

- (2) Договарачот на осигурување/осигуреникот со потписот на понудата/полисата изречно потврдува дека пред склучувањето на договорот за осигурување е писмено известен од осигурувачот за сите податоци согласно одредбите од член 49-51 од Законот за супервизија на осигурувањето.

**Стапување на сила****Член 31**

- (1) Овие услови влегуваат во сила со денот на донесување, а се применуваат на договорите за осигурување склучени по 01.01.2021 година.

Претседател на Одбор на директори  
Роберт Вучковиќ